

**О.У. "Блаже Конески"
Прилеп**



Ул:Самоилова бр15
7500 Прилеп,
тел/фах 048 417-755 дан. бр 4021986119053
e-mail:oublazekoneski@gmail.com

ПРАВИЛНИК
ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА НАПРАВЕНА ОД УЧЕНИЦИТЕ ВРЗ КОМПЈУТЕРИТЕ И
ЦЕЛАТА ОПРЕМА И ДРУГ УЧИЛИШТЕН ИНВЕНТАР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат процедурите и начинот на утврдување на висината на надомест на направената штета од страна на учениците и вработените во О.У Блаже Конески- Прилеп како и реализацијата за надомест на штетата;

Член 2

Секој ученик е задолжен и одговорен да се грижи за својот компјутер во својата смена.

Член 3

Чувањето на компјутерот е ДОЛЖНОСТ и одговорност на сите ученици од паралелката; на дежурните ученици во паралелката, претседателот од паралелката како и на секој наставник на својот час;

Член 4

Дежурните ученици, претседателот на паралелката и наставниците кои имаат прв и последен час во паралелката, должни се да извршат увид и да ја констатираат состојбата во училницата и за тоа да водат евиденција во писмена форма;

Член 5

На крајот од неделата претставници од одделенското раководство од двете паралелки кои учат во иста училница, должни се да извршат споредување на писмените извештаи кои секојдневно ги изготвувале и да ги констатираат евентуалните разлики (промени).

Член 6

Под штета се подразбира дејствие со кое намерно или несовесно е предизвикано оштетување, отуѓување, или недостаток на компјутерска опрема и друг училиштен инвентар

Член 7

Во случај на настаната штета, истата се пријавува кај одделенскиот раководител, предметниот наставник, заменик директорот, педагошко- психолошката служба,

директорот на училиштето и се постапува според правилникот за надоместок на штетата кој содржи парична вредност искажана во денари;

Член 8

За својата работа секој од нив поднесува извештај во писмена форма до директорот на училиштето;

Член 9

Предметните наставници и одделенските раководители во рок од седум дена по добивањето на информацијата;

Член 10

Колективна одговорност претставува одговорност на сите ученици во една паралелка, смена или одговорност на сите ученици на ниво на училиштето. Утврдувањето на одговорноста врши одделенскиот раководител; предметниот наставник, педагошко-психолошката служба; заменик директорот; и директорот ; односно Наставничкиот Совет по претходно доставен извештај за направена штета од страна на Комисијата.

Член 11

Одговорноста се однесува на штета направена во:

- училницата во која учи ученикот;
- наставните кабинети;
- ходниците и училишната зграда;
- други заеднички простории

Член 12

Надоместок на штетата се врши согласно на книговодствена вредност искажана во денари;

Висината на надоместокот се утврдува согласно со:

- книговодствената вредност на оштетениот инвентар;
- цената на чинење на услугата на одреден економски оператор
- проценка направена од страна на стручно лице, специјализиран орган или установа;

Член 13

Уплатените средства се користат строго наменски за набавка или отстранување на констатираните состојби во извештајот на комисијата.

Член 14

За утврдување на штетата се формира Комисија во состав од:

- Одделенскиот раководител;
- Предметниот наставник во чиј кабинет е направена штетата;
- Педагог или психолог

Секој предметен наставник што ја утврдил штетата го задолжува одделенскиот раководител да ја лоцира и да бара одговорност од сторителот;

Одговорностите на учениците по однос на чување и одржување на компјутерската опрема соодветниот одделенски раководител треба да им ја пренесе на родителите на првата родителска средба секоја нова учебна година;

Член 15

Штетата треба да се утврди во рок од 24 саати и после тоа соодветниот одделенски раководител заедно со предметниот наставник и педагошко- психолошката служба прават ЗАПИСНИК од констатираната состојба.

По констатираната штета, соодветниот одделенски раководител ја утврдува висината на направената штета по книговодствена евиденција и изготвува РЕШЕНИЕ потпишано од директорот кое го испраќа до родителот со кое истиот се повикува да ја надомести во рок од 7 дена.

Член 16

Доколку не се признава направената штета што треба да се надомести Училиштето испраќа тужба до сторителот.

За евентуален спор надлежен е Основниот Суд во Прилеп.

Претседател на Училиштен Одбор

Ристеска Наташа

03.09.2010 год.
Прилеп
Р.Македонија